



Република Северна Македонија
МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ
MACEDONIAN POLICE UNION

МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ



П Р А В И Л Н И К

за работа на Фондот за солидарност на Македонскиот Полициски Синдикат

Скопје, октомври - 2021 година



Република Северна Македонија
МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ
MACEDONIAN POLICE UNION

Врз основа на член 42 став 1 алинеја 40 од Статутот на Македонскиот Полициски Синдикат, Претседателството на МПС на ден 28.02.2020 година го донесе следниот:

ПРАВИЛНИК
за работата на Фондот за солидарност на
Македонскиот Полициски Синдикат

I - ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредуваат начинот на издвојувањето, изворите на средствата, корисниците, основите за користење и постапката за остварување на тие права од Фондот за солидарност на Македонскиот Полициски Синдикат (во понатамошниот текст Фонд).

Член 2

Претставниците на сите органи на МПС, а особено Претседателите на ОО на МПС, членовите на Претседателството на МПС, како и надлежната комисија за распределба на средствата од Фондот, се должни на членовите на МПС да им го потенцираат доброволно - солидарниот карактер на истиот и да овозможат средствата на овој Фонд да ги користат оние членови кои ги исполнуваат условите од овој Правилник и на кој истите им се најнеопходни.

II - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

Член 3

Средствата на Фондот се обезбедуваат од уплатената членарина на членовите на Синдикатот во висина од 30% и средства кои се враќаат од доделените позајмици, а се уплатуваат на посебна подметка на трансакциската сметката на Македонскиот Полициски Синдикат. Средствата од 30% ги пресметува и уплатува Службата за финансиско - материјално работење на МПС.

Средствата на Фондот можат да се обезбедуваат и од други извори и тоа: спонзорство, подароци, донации и сл.

Член 4

Средствата од Фондот кои нема да се доделат во тековната година, остануваат во Фондот за наредната година.



III - КОРИСНИЦИ НА ФОНДОТ

Член 5

Корисници на средствата од Фондот се членовите на Македонскиот Полициски Синдикат.

Во одредени случаи предвидени со овој правилник и членовите на потесното семејство (брачниот другар и дете до 18 годишна возраст односно до периодот на редовно школување, но не подолго од 26 годишна возраст, освен за лица со посебни потреби) можат да бидат корисници на средствата од Фондот.

Исплата по основ на смрт не ја ограничува возраста на детето доколку истиот живеел во заедничко семејство со носителот на правото.

Предност при доделување на средствата од Фондот имаа членовите на Македонскиот Полициски Синдикат кои се членови само на Македонскиот Полициски Синдикат.

IV - ОСНОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ

Член 6

Членот на Македонскиот Полициски Синдикат и другите корисниците наведени во член 5 став 1 и 2 од овој Правилник, во одредени случаи предвидени со овој правилник, се стекнуваат право на користење на средства од Фондот по следните основи:

1. Надомест во случај на организиран штрајк;
2. Помош по основ на смрт;
3. Помош по основ на трајно телесно оштетување;
4. Помош по основ на лекување во странство;
5. Помош по основ на лекување;
6. Помош по основ тешка болест;
7. Помош по основ трошоци за лекаства, набавка на ортопедски и други помагала;
8. Помош по основ боледување;
9. Помош по основ настаната материјална штета од поголем обем како последица на елементарна непогода или воени дејствија;
10. Заминување во пензија;
11. Користење на позајмица.

1. Надомест во случај на организиран штрајк

Член 7

Во случај на организиран штрајк од органите на МПС, согласно закон и Правилникот за штрајк на овој синдикат, на членовите на МПС што ќе стапат во штрајк им следува надомест согласно позитивните законски прописи и Колективниот договор. Висината на средствата на сметката на Фондот кои ќе се користат за остварување на правото од став 1 од овој член изнесува 15% од вкупниот прилив.



2. Помош по основ на смрт

Член 8

Во случај на смрт на член на Македонскиот полициски синдикат од несреќен случај правото на исплата на средства по овој основ, членот ќе го оствари преку Осигурителната компанија со која Македонскиот полициски синдикат има склучено договор за колективно осигурување од несреќен случај на членовите, а доколку смртта на членот на МПС е настаната од природна смрт (болест) правото на исплата на средствата членот ги остварува од солидарниот фонд во висина од 25.000,00 денари.

Во случај на смрт на член на потесно семејство на членот на МПС (брачен другар или дете без разлика на годин и на возраста доколку у истиот живеел во заедничко семејство со носителот на правото) се исплатува помош во висина од од 50% од сумата што му се исплатува на членот на МПС.

Заради остварување на ова право потребно е до Комисијата да се достави извод од матична книга на умрени, извод од матична книга на венчани (доколку барањето е за брачен другар) и копии од лични карти.

3. Помош по основ на трајно телесно оштетување

Член 9

Заради несреќа на работа правото на исплата на средства по овој основ, членот на МПС ќе го остварува преку Осигурителната компанија со која МПС има склучено договор за колективно осигурување на членовите.

Во случај на професионално заболување, заради кои настанала трајна неспособност за работа, членот на МПС има право на еднократна парична помош до 1 просечна плата исплатена во Републиката во претходниот месец од настанување на трајната неспособност и тоа:

- до 10% трајна неспособност- 10% од просечна плата;
- од 11% до 20% трајна неспособност - 20% од просечна плата;
- од 21% до 30% трајна неспособност- 30% од просечна плата;
- од 31% до 40% трајна неспособност- 40% од просечна плата;
- од 41% до 50% трајна неспособност-50% од просечна плата;
- од 51% до 60% трајна неспособност - 60% од просечна плата;
- од 61% до 70% трајна неспособност - 70% од просечна плата и
- над 71% трајна неспособност - 100% од просечна плата.

Заради остварување на ова право кое настанало како последица на професионално заболување, потребно е корисникот до Комисијата да достави Решение од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување заради утврдување на степенот на трајно телесно оштетување, решение од Министерство за труд и социјална политика или друг надлежен орган.

Помошта по овој основ се исплатува еднократно.



4. Помош по основ на лекување во странство

Член 10

Помош по основ на лекување во странство се исплатува на корисниците на Фондот утврдени во член 5 став 1 и 2 од овој Правилник во случаи за кои според мислење на стручен конзилиум од соодветна клиника не постојат услови истото да се изведе во клиниките во Републиката.

Висината на паричната помош изнесува 30% од сумата која е исплатена, а преставува разлика во цената помеѓу фактурата за лекување во странство и сумата што ја признава Фондот за здравствено осигурување во висина до максимум 2 просечни плати исплатени во Републиката во претходниот месец.

Заради остварување на ова право, до Комисијата потребно е да се достават: заклучок или мислење од стручен конзилиум за потребата од лекување во странство, доказ за цената за лекување во странство, потврда од Фондот за здравство за висината на сумата што ја признава и доказ за уплатените средства од страна на осигуреникот.

5. Помош по основ на лекување

Член 11

Во случај на лекување при несреќен случај – незгода на член на МПС, правото на користење по овој основ, членот на МПС ќе го остварува преку Осигурителната компанија со која МПС има склучено договор за колективно осигурување на членовите.

Доколку износот на трошоци за лекување е поголем од износот предвиден во договорот склучен помеѓу Осигурителната компанија и МПС, разликата се доплатува од средствата на Фондот, кој вкупен износ не може да биде поголем од износот определен во став 3 на овој член.

Помош по основ на лекување се исплатува на корисниците од член 5 став 1 и 2 на овој Правилник во зависност од платените трошоци за лекување во висина од 50%, но не повеќе од $\frac{3}{4}$ просечна плата исплатена во Републиката во претходниот месец.

Заради остварување на ова право до Комисијата е потребно да се достави доказ за лекување, лекарски наод и мислење, отпускна листа (доколку бил згрижен во здравствена установа), доказ на направени трошоци за лекување (фактура или фискална сметка).

Како трошоци за лекување се вбројуваат настанатите реални трошоци, согласно законот за здравствено осигурување во врска со користење на правата од задолжителното осигурување.



6. Помош по основ тешка болест

Член 12

Корисниците на средствата од Фондот од член 5 став 1 и 2 од овој Правилник имаат право од 25.000,00 денари во случај на лекување од:

- малигни заболувања;
- хронично заболување на бубрезите со потреба од дијализа и
- други тешки болести кои неопходно бараат нега од друго лице.

За исплата на средства од став 1 алинеја 1 и 2 од овој член потребно е да се достави медицинска документација со дијагноза, наод и мислење. За исплата на средства од став 1 алинеја 3 од овој член потребно е да се достави решение од Центар за социјална работа за признавање на право за паричен надоместок за помош и нега од друго лице. Помошта по овој основ се исплатува еднократно.

7. Помош по основ трошоци за лекарства, набавка на ортопедски и други помагала

Член 13

“Помош по основ на трошоци за лекарства се доделуваат на корисникот од член 5 став 1 и 2 на овој Правилник во случај кога овие трошоци се поголеми од 1/2 од просечната плата исплатена во Републиката во претходниот месец, за направени трошоци во период од 30 дена или една просечна плата за направени трошоци во текот на 12 месеци. Висината на помошта изнесува 50% од направените трошоци, но не повеќе од 1/2 просечна плата исплатена во Републиката во претходниот месец.

Помош по основ на трошоци за набавка на ортопедски и други помагала се доделуваат на корисникот од член 5 став 1 и 2 на овој Правилник во случај кога набавените помагала се пропишани во Интегралниот пречистен текст на Список на ортопедски и други помагала изготвен врз основа на член 2 од Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала на Фондот за здравствено осигурување и трошоците се поголеми од 1/4 од просечната плата исплатена во Републиката во претходниот месец, за направени трошоци во период од 30 дена или една просечна плата за направени трошоци во текот на 12 месеци. Висината на помошта изнесува 10% од направените трошоци, но не повеќе од 1/4 просечна плата исплатена во Републиката во претходниот месец.

Заради остварување на правото од став 1 и 2 до Комисијата е потребно да се достави: лекарски наод и мислење од специјалист; (каде видно е препишана терапија на лекарства или потреба од набавка на ортопедски и други помагала) фактура или фискална сметка во оригинал.

Доколку бидат доставени фотокопија од фактура или фискална сметка, во прилог задолжително да се достави и Решение од Фондот за здравствено осигурување за висината на рефундирани средства односно за одбиено барање за рефундација на средства. “



8. Помош по основ на боледување

Член 14

Помош по основ на боледување се исплатува за непрекинато боледување на член на МПС на кој исплатата на плата не ја врши органот или организацијата каде членот е вработен, туку исплатата на плата ја врши Фондот за здравствено осигурување, а зависи од времетраењето и тоа:

- до 10 дена на терет на Фондот за здравствено осигурување - 30%;
- од 11 до 20 дена на терет на Фондот за здравствено осигурување - 40%;
- од 21 до 30 дена на терет на Фондот за здравствено осигурување - 50%;
- од 31 до 50 дена на терет на Фондот за здравствено осигурување - 60%;
- од 51 до 70 дена на терет на Фондот за здравствено осигурување - 70%;
- од 71 до 90 дена на терет на Фондот за здравствено осигурување - 80%;
- од 91 до 110 дена на терет на Фондот за здравствено осигурување - 90% и
- над 110 дена на терет на Фондот за здравствено осигурување - 100%

од просечната плата исплатена во нестопанството на Републиката во предходниот месец

Како боледување не се смета породилното отсуство од работа и отсуство поради патолошка бременост.

Помош по основ боледување се исплаќа само на член на МПС кој заради боледување примил намалена плата кое се докажува со преглед на примања за месеците за кои членот на МПС примил намалена плата, како и на родител кој користи отсуство за неџа на дете до три години.

Заради остварување на ова право потребно е до Комисијата да се достави доказ за времетраењето на боледувањето (комисиски листи) и доказ за исплата на намалена плата.

9. Помош по основ настаната материјална штета од поголем обем како последица на елементарна непогода или воени дејствија

Член 15

Заради настаната материјална штета од поголем обем како последица од елементарна непогода (поплава, земјотрес, пожар) или воени дејствија, на сопствен објект во кој живее или објект во кој живее и покуќнината, членот на МПС има право на еднократна парична помош во висина од 20% од висината на штетата, но најмногу до 1 просечна плата исплатена во Републиката во претходниот месец пред настанувањето на штетата.

Заради остварување на ова право потребно е членот на МПС да достави доказ за сопственост односно живеалиште (имотен лист или договор за закуп заверен на нотар), фотокопии од лични карти, потврда од овластен орган за настанатата штета и нејзината висина, записник за извршен увид, записник од комисијата за проценка на штета или проценка од осигурителна компанија.



10. Заминување во пензија

Член 16

На членот на МПС кој ги исполнува условите за пензија му следува пригоден подарок, купен од страна на МПС во висина до 1/6 од плата исплатена во Републиката во претходниот месец.

Подарокот од претходниот став од овој член се добива по писмено барање од страна на претседателот на основната организација, а по претходно приложено Решение за пензионирање.

11. Користење на позајмица

Член 17

Висината на доделената позајмица се определува со одлука на Претседателството на МПС. Враќањето на позајмицата започнува првиот нареден месец по добивањето и се врши на најмногу 10 еднакви рати на подсметката на фондот. Позајмица нема да се додели на член на МПС доколку истиот е кредитно неспособен. Позајмица нема да се додели на член на МПС и во случај кога формуларот – образецот за поднесување на барањето не е пополнет со сите потребни податоци (читко и разбирливо) и доколку барањето не е заведено и потпишано од страна на Претседателот на основна организација.

Член на МПС кој има добиено позајмица може повторно да поднесе барање за позајмица веднаш по исплатувањето на претходно добиената.

Член 18

Во основите предвидени во член 6 став 1 алинеи 2, 4, 5, 6 и 7 од овој Правилник каде како корисник се јавува лице од член 5 став 2 од овој Правилник, се исплатуваат средства во висина од 50% од сумата што му се исплатува на членот на МПС.

Брачната и семејната состојба се докажува со извод од матичните книги на родени и венчани.

V. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 19

Комисијата за распределба на средствата од Фондот ја формира Претседателството на МПС и истата брои од три до пет члена, од кои еден претседател на комисијата.

Комисијата изготвува посебни формулари и обрасци за поднесување на барање и донесување на одлуки и работи исклучиво по истите. Комисијата се состанува и одлучува по поднесените барања од членовите: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 од



Република Северна Македонија
МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ
MACEDONIAN POLICE UNION

овој Правилник еднаш месечно во состав од три члена Комисијата.

Комисијата донесува писмени одлуки и известувања кои се доставуваат до корисниците.

Исплата по основ на смрт или друг основ од итен карактер може да изврши помеѓу две комисији, исклучиво по писмен налог на Претседателот на МПС доколку барањето е уредно доставено, по претходно изготвена Одлука потпишана од најмалку еден член на Комисијата.

Барањето до надлежната комисија се доставува исклучиво преку Претседателот на основната организација, кој за доставените барања води евиденција и се грижи за поткрепеноста на истите со соодветна документација.

Претседателот на Комисијата за распределба на средствата од солидарниот фонд пред секоја седница на комисијата обезбедува информација за расположивите средства за распределба. Комисијата за распределба на средствата од Фондот, по барањето одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите.

Поднесувањето на барањето не смее да биде постаро од 4 месеци од денот кога настанал основот за поднесувањето и тоа:

- член 6 став 1 алинеи: 5, 6, 7 и 8, од моментот кога барателот завршил со лекувањето;
- член 6 став 1 алинеја, од моментот кога ќе се докаже потребата од лекување во странство;
- член 6 став 1 алинеи: 3 и 10, од моментот на донесување на решението и
- член 6 став 1 алинеи: 2, 9 и 11, од моментот на добивање доказ за настанатиот основ. тно.

Доколку барањето на корисникот не е комплетно, Комисијата ќе му достави известување за дополнување, со обврска барателот на солидарна помош да ги достави дополнителните докази во рок од 45 дена од денот на испраќањето на известувањето. За ист случај може да се решава по повеќе основи, но помошта се доделува еднократно.

На корисник по ист основ може да му се одобри помош само еднаш во календарска година.

На корисник кој стекнал право на користење на средства од Фондот, Комисијата може со Одлука истите да ги пренасочи за подмирување на негов долг кон синдикатот или друго правно лице со кое синдикатот има склучено договор.

Корисник кој стекнал право на користење на средства од Фондот по основ користење на позајмица, во случај на престанок на работен однос по било кој основ, суспендирање од работно место, породилно отсуство и неплатено отсуство, средствата од доделената позајмица ги враќа еднократно.

Поднесено барање нема да се разгледува во случај кога формуларот – образецот за поднесување на барањето не е пополнет со сите потребни податоци (читко и разбирливо) и доколку барањето не е заведено и потпишано од страна на Претседателот на основна организација.

Неуредното барање од став 14 на овој член ќе биде вратено до Претседателот на основната организација заради негово компетирање.

Против одлуката на Комисијата барателот на солидарна помош има право на приговор до Претседателството на МПС во рок од 15 дена од денот на приемот на истата, односно од извршената уплата на доделени средства.

Одлуката по приговорот од страна на Претседателството на МПС е конечна.



Член 20

Корисник на средствата од фондот за солидарност на МПС со поднесување на барањето за користење на солидарна помош се согласува со одредбите од членот 10 ставови 1, 2 и 3 од Статутот на МПС.

Член 21

Надзор над работата на Комисијата врши Претседателството на Македонскиот Полициски Синдикат како и Надзорниот одбор на МПС.

Член 22

Комисијата за својата работа до Претседателството на МПС доставува Извештај (исплатени повратни и неповратни средства, исплатени средства од Фондот кон осигурителната компанија, средства уплатени од осигурителната компанија во Фондот, како и состојбата со расположливите средства во Фондот) пред изготвување на годишниот Извештај за работата на Претседателството на МПС.

Комисијата, податоците потребни за изготвување на извештајот од став 1 на овој член ги обезбедува од книговодствената евиденција на МПС.

Член 23

Висината на просечната нето плата исплатена во Републиката во претходниот месец се констатира на седница на Комисијата врз основа на податоци од Државниот завод за статистика добиени од Стручната служба на МПС.

Член 24

Административно-техничките работи на Фондот, вршењето на потребните проверки пред исплата, доставување на записникот заради исплата, информирањето и доставувањето на донесените одлуки ги врши стручната служба на Македонскиот Полициски Синдикат и задолжен член од Извршното биро на Претседателството на МПС. Изготвувањето на записникот за доделени средства го врши Комисијата за распределба на средствата од Фондот за солидарност на МПС.

Член 25

На корисниците на Фондот за кои комисијата донела Одлука за исплата на средства по основите од овој Правилник, при исплатата ќе им се изврши задршка од 100,00 денари за покривање на трошоци за банкарска трансакција.



VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Измени, дополнувања и толкување на овој Правилник врши органот кој го донел во постапка по која е и донесен.

Член 27

Правилникот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од денот на неговото донесување.

Член 28

Со донесувањето на овој Правилник престанува да важи Правилникот од декември 2018 година.

Член 29

Примерок од донесениот Правилник се доставува до сите основни организации и синдикални подружници на Македонскиот Полициски Синдикат

Доставено до:

- Архива на МПС;

-Преку членовите на Престедателството до сите членови на Органите и телата на МПС ;

МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ

Претседател

Д-р Марјан Кицев



Република Северна Македонија
МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ
MACEDONIAN POLICE UNION